



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220. За огласи 1032-Т-221.

Среда, 7 март

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XII

дин., а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

86.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54, 29/55 и 1/56) се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот пречистен текст да гласи:

УРЕДБА

за распределба на вкупниот приход на стопанските организации

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Распределбата на вкупниот приход на стопанската организација се врши според одредбите од оваа уредба, а со примена на економските инструменти и мерки предвидени во општествените планови, законите и во другите прописи.

Според одредбите од оваа уредба се врши распределба на вкупниот приход на сите стопански организации, без обзир на дејноста што ја вршат, ако со одделни прописи не е определено поинаку.

Член 2

Вкупниот приход на стопанската организација е во пари изразената реализација што произлегува од целокупната дејност на стопанската организација.

Вкупниот приход на стопанската организација се утврдува врз основа на нејзиното книговодство и на евиденцијата од банката.

Член 3

Вкупниот приход на стопанската организација се распределува на материјални трошоци, амортизација, плати на работниците и службениците и на други потреби на стопанската организација и на дел што служи за потребите на општествените фондови (општествени приходи).

Општествените приходи ги сочинуваат: интересот на основните средства, земјарината, рентата, данокот на промет, делот со кој политичко-територијалните единици учествуваат во добивката, придонесите за општествените инвестициони фондови и другите давања на стопанските организации утврдени со сојузни прописи.

Член 4

На работниците и службениците на стопанската организација им припаѓаат од вкупниот приход, пред утврдувањето на добивката, платите пресметани по време и по ефект, врз основа на тарифниот правилник.

Член 5

Добивката на стопанската организација е оној дел од вкупниот приход што останува откако ќе се по-

кријат материјалните трошоци, амортизацијата, постојаните придонеси за општествената заедница и другите придонеси, платите на работниците и службениците, како и данокот на промет.

Во добивката учествуваат политичко-територијалните единици, општествените инвестициони фондови, стопанската организација и работниците и службениците на стопанската организација.

Член 6

Федерацијата, околицата и општествените инвестициони фондови непосредно учествуваат во добивката на стопанската организација.

Делот од добивката што ѝ припаѓа на федерацијата, на околицата и на општествените инвестициони фондови се определува со примена на нормите утврдени со сојузниот општествен план.

Нормите на учеството на федерацијата, околицата и општествените инвестициони фондови во добивката единствени се за сите стопански организации.

Народната република и автономната единица можат да ги остваруваат своите приходи од добивката на стопанските организации така што ќе учествуваат во приходите што ги остварува федерацијата од добивката или во приходите што ги остварува околицата, или на двата начина.

Член 7

Општината има право да учествува во добивката на стопанските организации што имаат седиште на нејзиното подрачје.

Во добивката на стопанските организации од стопанските области утврдени со оваа уредба општината учествува според нормите утврдени со сојузниот општествен план.

Во добивката на другите стопански организации општината учествува според нормите определени со општествениот план на околицата.

Општината може да изјави жалба до регулаторниот извршен совет во поглед височината на делот со кој таа учествува во добивката определена со општествениот план на околицата.

Член 8

Делот со кој учествуваат политичко-територијалните единици во добивката на стопанските организации е приходот на нивните буџети, ако со одредбите од оваа уредба или со сојузниот општествен план не е определено поинаку.

Член 9

Стопанската организација има право од добивката да оддели средства за задолжителните и други фондови и за наголемување платите над платите според тарифниот правилник.

Член 10

Конечна распределба на вкупниот приход се врши на крајот на годината, според завршената сметка на стопанската организација.

Времена распределба на вкупниот приход може да се врши месечно или за период од повеќе месеци.

Член 11

Постојаните придонеси од стопанската организација за општествената заедница, како и начинот за утврдување и распределба на добивката, се устано-

вуваат со сојузниот општествен план и со сојузни прописи.

II. ВКУПЕН ПРИХОД

Член 12

Во вкупниот приход на стопанската организација влегуваат:

- 1) паричната вредност на продадените стоки односно на извршените услуги според издадените фактури, без обзир дали наплатата е извршена, како и наплатените износи за продадените стоки односно за извршените услуги за кои фактури не се издаваат;
 - 2) вредноста на употребените производи од сопствено производство и на извршените услуги за инвестициони цели;
 - 3) вредноста на давањата односно на услугите што стопанската организација им ги прави на други лица без надоместок;
 - 4) надоместокот на штетата добиен според основот на осигурување на обртните средства;
 - 5) наплатените отпишани побарувања;
 - 6) позитивните разлики на наплатените договорни казни, пенали и затезни интереси;
 - 7) наплатените капари, откажниците, надоместоките на штетата и интересите што банката и ги плаќа на стопанската организација, додека интересите што и ги плаќа банката на стопанската организација на издвоените средства од нејзините фондови се приход на тие фондови;
 - 8) наплатените износи на дополнителните одобрувања под вид на каса-сконто, бонификации и слични попусти при набавките, додека бонификациите што се примаат поради намалување вредноста на сировините, стоките и слично во уобичаени сресови, како и однапред договорените каса-сконтови, не влегуваат во вкупниот приход, туку ја намалуваат цената на купените стоки за износот на бонификацијата односно на каса-сконтото;
 - 9) примените аванси што се засниваат врз извршеното производство односно услуги, а врз основа на времените фактури издадени согласно на ситуациите;
 - 10) вишоките на готовината и на запасите на сировини и материјали на полупроизводи и на готови производи утврдени во текот на годината или при редовниот годишен попис (инвентарисање);
 - 11) позитивните разлики на временските и калкулативните разграничувања кои според својата природа претставуваат редовни односно вонредни приходи;
 - 12) дополнително утврдените редовни и вонредни приходи од минатите деловни години, освен вонредните приходи од чл. 15 на оваа уредба;
 - 13) другите вонредни приходи што не претставуваат приходи на фондовите.
- Вредноста на употребените производи и на извршените услуги од ст. 1 точ. 2 и 3 од овој член се утврдува по продажните цени.
- По исклучок од претходниот став, вредноста на производите и услугите од ст. 1 точ. 2 на овој член кои стопанската организација не ги произведува за продажба, односно не ги врши со надоместок, се пресметува според цената на чинењето, ако во смисла на чл. 58 од оваа уредба не е определено поинаку.

Член 13

Средствата дадени на стопанската организација како дотација или за нејзина санација влегуваат во вкупниот приход на стопанската организација, ако од намената на тие средства што ја определит давателот не произлегува дека тие средства не влегуваат во вкупниот приход.

Намената на средствата од претходниот став давателот може да ги определи само во актот за доделување на тие средства.

Давателот на дотацијата односно на средствата за санација може да определи такаво ќе се намери загубата на стопанската организација остатокот од средствата да служи во определен процент за намирнување на платите од добивката и за средства за

самостојно располагање. Давателот може внесувањето на дотацијата односно на средствата за санација, за плати од добивката и за средства за самостојно располагање да го услови со постигнување определени стопански резултати, или да определи други услови за стимулација со цел да се намали загубата на стопанската организација.

Член 14

Од наградите што ги добила стопанската организација на саеми, изложби и сл. како и од други награди според одделни прописи, влегува до 50% во средствата за наголемување платите над платите според тарифниот правилник, а остатокот во средствата за самостојно располагање на стопанската организација.

Работничкиот совет на стопанската организација одлучува за височината на процентот на наградите од претходниот став што се внесува во средствата за наголемување платите над платите според тарифниот правилник.

Член 15

Во вкупниот приход на стопанската организација не влегува надоместокот за продадените основни средства, надоместокот на штетата наплатен според основот на осигурување на основните средства, како и другите приходи кои врз основа на сојузни прописи не влегуваат во вкупниот приход.

Член 16

Од вкупниот приход се одбиваат отпишаните побарувања, како и следниве вонредни расходи:

- 1) исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, според одделните сојузни прописи;
- 2) износот на штетата настаната на осигурени обртни средства;
- 3) мањоците на запасите на сировини, материјали, полупроизводи и готови производи што се утврдени во текот на годината или при редовниот годишен попис (инвентарисање), според одделните сојузни прописи;
- 4) негативните разлики на временските и калкулативните разграничувања на трошоците или на признатите вонредни расходи;
- 5) платите и надоместоките за работа со придонесот за социјално осигурување, и другите материјални трошоци предизвикани од случаи на виша сила (поплави, одронување на земјиште и сл.);
- 6) надоместокот на штетата сторена на приколите на други лица при редовното работење на стопанската организација, ако таков ризик не може да се осигури кај осигурителен завод (штети сторени со експлоатација или со преработка на руда и сл.), според одделните сојузни прописи;
- 7) дополнително утврдените трошоци и расходи од минатите деловни години;
- 8) надоместокот на платите за време на прекин во работата во износи во кои се исплатуваат, а најмногу до 70% од тарифните ставови, со придонесот за социјално осигурување;
- 9) надоместокот на платите со придонесот за социјално осигурување за време на оддалечување од работа, кога овој надоместок паѓа на товар на стопанската организација;
- 10) другите вонредни расходи нужни за нормално работење на стопанската организација, според одделните сојузни прописи.

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за тоа што се смета како прекин во работата во смисла на точ. 8 од овој член за кој се исплатува надоместок на плата, како и под кои услови можат да се признаат извршените исплати на овие надоместоци.

III. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

Член 17

Вкупниот приход на стопанската организација се дели на:

- 1) материјални и режиски трошоци;

- 2) амортизација;
- 3) постојани придонеси за општествената заедница и други придонеси;
- 4) плати со издатоци што се признаваат како плати — со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба;
- 5) данок на промет;
- 6) добивка.

1. Материјални и режиски трошоци

Член 18

Материјални и режиски трошоци се:

- 1) вредноста на потрошените материјали;
- 2) издатоците за услугите на други лица (транспортни услуги, услуги од занаетчиски дукани, услуги на техничка или организациона помош, водни придонеси врз основа на сојузни прописи и други услуги);
- 3) интересите на кредитите за обртни средства;
- 4) премииите за осигурување;
- 5) дневници за службени патувања и преместувања, патните паушали, теренските додатоци, дневниците што се пресметуваат според бројот на поминатите километри (километражата), како и дневниците во стопанска организација на поморскиот и речниот сообраќај исплатени при укрцување и прекрцување на извршниот персонал од брод на брод, во височината определена според тарифниот правилник;
- 6) издатоците за заштитните облека и обувки што ги употребуваат работниците при работата, како и издатоците за средства за заштита од професионални болести (млеко, газирана вода и сл.), врз основа на прописите за хигиенско-техничките заштитни мерки при работата;
- 7) издатоците за службените облека на работниците и службениците на стопанските организации за кои со сојузните прописи или со прописите донесени со согласност од сојузен орган е пропишана обврската за носење службена облека при вршење на службата; издатоците за службените облека на персоналот што се грижи за безбедноста на имотот на стопанската организација; издатоците за службените облека на работниците и службениците на комуналните претпријатија за кои според прописите од народниот одбор на околината односно на општината постои обврска за носење службени облека при вршење на службата; издатоците за службените и работни облека на извршниот персонал во стопанските организации на речниот сообраќај; издатоците за службените и работни облека на персоналот укрцан на поморски бродови и на технички пловни објекти во стопанските организации на поморското стопанство и сообраќајот; издатоците за работните облека на работниците и службениците кои имаат право на тоа според тарифниот правилник со претходна согласност од сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство во стопанските организации на воздушниот сообраќај;
- 8) издатоците за храна и пијалок на персоналот укрцан на поморски бродови и на технички пловни објекти;
- 9) трошоците за превоз на работниците и службениците на работа и од работа над износот од 600 динари месечно за еден работник односно службеник, ако стопанската организација не реши самите работници и службеници деловично или во целост да ги снесат овие трошоци;
- 10) трошоците за реклами, и тоа 90% од фактурираниот износ, додека трошоците за реклама во странство на стопанските организации регистрирани за вршење надворешнотрговски работи паѓаат во целост на товар на материјалните трошоци;
- 11) трошоците околу учествување на саеми и изложби (домашни и странски), освен платите;
- 12) провизиите со придонесот за социјално осигурување на аквизитерите во новинско-издавачките и во издавачките организации на кои вршењето

на работите на аквизитер не им е исклучиво занимање, и тоа само во поглед продажбата на книги, списанија и други публикации. Провизиите на аквизитерите за собирање реклами, огласи и сл. не влегуваат во материјалните трошоци;

13) авторските и уметничките хонорари што ги плаќаат издавачките, новинските и филмските стопански организации за книжевни, научни, стручни, уметнички и други слични дела во оригинал, превод, копија или репродукција на кои се плаќа данок на приходи од авторските права.

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за највисоките износи на издатоците од ст. 1 точ. 5 на овој член и за условите под кои тие издатоци се признаваат како материјални трошоци.

Народниот одбор на општината може да го определи највисокиот износ на трошоците од ст. 1 точ. 9 на овој член што стопанските организации можат да го засметаат во материјалните трошоци.

Член 19

Вредноста на материјалите потрошени во производството на реализираните стоки односно за извршување на услугите се состои од вредноста на сировините и полуфабрикатите, електричната енергија, горивото, мазивото и од вредноста на другите помошни материјали, како и на ситниот инвентар и алат, потребни за производство на стоки односно за извршување на услугите пресметани по набавните цени.

Член 20

Стопанската организација е должна да ги осигури основните и обртните средства во височина на нивната вредност за ризиците што се определуваат со одделни сојузни прописи.

Стопанската организација е должна основните средства да ги осигури на вредноста утврдена според прописите за утврдување вредноста на основните средства. Основните средства можат да се осигураат и на поголема вредност од утврдената, но не на поголема од пазарината вредност на основното средство.

Стопанската организација може да се осигури и за ризици што со сојузни прописи не се предвидени како задолжителни, но во тој случај плаќањето на премии за осигурување паѓа на товар на средствата за самостојно располагање.

2. Амортизација

Член 21

Амортизацијата на основните средства ја пресметува стопанската организација според нормата што се утврдува со сојузен пропис.

Наплатата на амортизацијата се врши без обзир на реализацијата на вкупниот приход.

3. Постојани придонеси за општествената заедница и други придонеси

Член 22

Од вкупниот приход на стопанската организација се намираваат како постојани придонеси за општествената заедница интересот на основните средства и земјарината, како и рентата, која со одделни сојузни прописи е определено плаќање на рента.

Наплатата на постојаните придонеси се врши без обзир на реализацијата на вкупниот приход.

Член 23

Интересот на основните средства се пресметува на неотпишаниот дел на вредноста на сите основни средства.

Стопанската организација го пресметува и плаќа интересот на основните средства според единствената норма што се определува според основната дејност, на стопанската организација, ако со сојузни прописи не е определено поинаку.

Стопанската организација не плаќа интерес на основните средства што служат за обезбедување на стопанската организација во случај на војна,

а што се набавени спрема одделни наредби од воени органи и што не служат за редовно обезбедување на стопанската организација.

Член 24

Нормата на интересот на основните средства се утврдува со сојузниот општествен план.

Член 25

Обврската за плаќање интересот на основните средства настанува од денот кога ќе настане обврската за плаќање на амортизацијата и се врши на начинот и во сроковите во кои се плаќаат амортизационите износи.

Член 26

Средствата добиени од интересот на основните средства служат за долгорочно кредитирање според одделните прописи.

Член 27

Стопанската организација плаќа земјарина за земјиштата на кои се наоѓаат згради и постројки, како и за другите земјишта што и' служат на дејноста на стопанската организација, ако со сојузниот општествен план или со сојузни прописи не е предвидено ослободување од плаќањето на земјарината на стопанските организации од определени стопански области или за поодделни видови земјишта.

Пресметувањето и плаќањето на земјарината се регулира со сојузни прописи.

Член 28

Стопанската организација од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката плаќа: придонес за кадрови, придонес односно членарина за сојузните комори и за другите комори за кои со сојузен пропис е предвидено плаќање на придонесот од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката, придонес односно членарина за стручните здруженија, придонес односно провизија на заедниците на стопанските организации и придонес за унапредување на стопанските дејности ако го определи тоа Сојузниот извршен совет, како и други придонеси определени со сојузни прописи.

Член 29

Придонесот за кадрови стопанските организации го пресметуваат и плаќаат според одделните сојузни прописи.

Член 30

Износот на име придонес односно членарина за сојузните комори и за стручните здруженија, како и износот на име придонес за унапредување стопанската дејност што можат стопанските организации да го одбијат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката, се определуваат со одделни сојузни прописи. Износот што можат стопанските организации на име придонес односно членарина за заедниците на стопанските организации да го одбијат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката, може да се определи со сојузен пропис. Придонесите над овој износ стопанските организации ги плаќаат од средствата за самостојно располагање.

4. Плати, придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба

Член 31

Плати на работниците и службениците што се издвојуваат пред утврдувањето на добивката се:

- а) платите пресметани по време односно по ефект, врз основа на тарифниот правилник;
- б) издатоците што се признаваат како плати, и тоа:

- 1) наградите за работа на учениците во стопанството и на учениците на индустриски училишта;
- 2) надоместоците на платите за време на годишен одмор и во дните на државни празници, како и надоместоците за историскиот годишен одмор;
- 3) надоместоците за работа на лицата кои работат одреден или системен работен на парче дома кој работат;

4) хонорарите на надворешните соработници, како и другите постојани и повремени хонорари и надоместоци за работа од случај до случај, освен провизиите на еквизитерите за собирање реклами, огласи и сл.;

5) хонорарите на постојаните и повремени внатрешни и надворешни соработници за сите видови ракописи објавени во весници и списанија;

6) платите на странски стручњаци во височина определена со договор врз основа на одделни сојузни прописи;

7) надоместоците за работа на студентите и на учениците на средни стручни училишта што се наоѓаат на практична работа во стопанската организација;

8) надоместоците на странски студенти врз основа на спогодба за размена на студенти;

9) придонесот за социјално осигурување за првите 7 дена неплатено отсуство во една година;

10) во стопанските организации на речниот сообраќај: додатоците за багерување, додатоците за изваден објект и за хранарина на укрцаниот персонал;

11) кесонските и тунелските додатоци, како и додатоците за работа во вода;

12) во стопанските организации на воздушниот сообраќај: хранарините на летачите (пилоти, радиотелеграфисти-летачи, механичари-летачи, навигатори-летачи и домаќинки на авион); премииите на летачите на стопанската авијација; премииите за опитни летања; премииите за исполнување нормата на летањето; додатоците за одделни услуги на работата на авиомеханичарите; додатоците за работа на извршниот персонал во сезонските пословници во износ над редовниот тарифен став на овој персонал; додатоците за непосредно работно време на нисеферите; летачките додатоци;

13) во стопанските организации на поморското стопанство и на речниот сообраќај: определените износи на странска валута што ги прима укрцаниот персонал за време престојувањето на бродот надвор од крајбрежното море на ФНРЈ односно надвор од границите на Југославија; додатоците во определен процент од тарифните ставови за укрцаниот персонал на бродовите-цистерни (танкери); надоместокот во височина на двомесечна плата на член на посада на брод што претрпел бродолом;

14) нурчаките додатоци и надоместоците на нуркачите за сајакната исхрана;

15) одделните додатоци на дувачите на стакло во фабриките за стакло;

16) во претпријатијата за производство и поправање на авиони: хранарината на летачите (пилотите) и премииите за опитни летања;

17) другите издатоци кои според одделни прописи од органот на Сојузниот извршен совет надлежен за плати се признаваат како плати што се одбиваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката.

Највисоките износи на издатоците според точ. 10—16, како и условите за нивно признавање во цената на чинењето, ги утврдува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може да пропише под определени услови премииите за намалување цената на чинењето односно трошоците на работењето да се признаваат како плати пред утврдувањето на добивката.

Член 32

Платите на работниците за работата извршена во прекувремени часови и во дните на неделен одмор и на државни празници, кога стопанската организација не работи, се издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката за износот утврден со одделни сојузни прописи.

Платите на службениците за работата извршена во часовите и дните според пратководниот сгва, се признаваат пред утврдувањето на добивката само во случај ако службеникот непосредно го орга-

низира процесот на производството односно процесот на работата, ако работи по барање на државните органи врз основа на прописите што постојат, како и во други случаи што се предвидуваат со сојузни прописи.

Сојузниот извршен совет ги определува условите под кои платите за прекувремена работа од ст. 1 и 2 од овој член се признаваат пред утврдувањето на добивката, како и нивната височина.

Член 33

Придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба, утврдени со одделни сојузни прописи, се плаќаат од истиот дел на вкупниот приход од кој се исплатуваат платите односно другите издатоци на кои се плаќаат тие придонеси.

5. Данок на промет

Член 34

Стопанската организација плаќа од вкупниот приход данок на промет на оние производи односно за вршење на оние услуги за кои е пропишано плаќањето на овој данок.

Данокот на промет се утврдува со сојузен пропис.

6. Добивка

Член 35

Добивка на стопанската организација е износот што ќе се добие кога од вкупниот приход на стопанската организација ќе се одојат: материјалните трошоци, амортизацијата, постојаните придонеси за општествената заедница и другите придонеси, данокот на промет и платите на работниците и службениците пресметани по време односно по ефект врз основа на тарифниот правилник и издатоците што се признаваат како плати (член 31), со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба што се содржани во реализираните производи односно во извршените услуги.

IV. РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА

Член 36

Остварената добивка на стопанската организација се дели на:

- 1) дел со кој федерацијата учествува во добивката во вид на сојузен данок на добивка;
- 2) законски обврски од добивката;
- 3) учество на стопанската организација во добивката за зголемување платите над платите според тарифниот правилник (плати од добивката);
- 4) дел за општествени инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на стопанската организација;
- 5) придонес за буџетите.

1. Сојузен данок на добивка

Член 37

Од остварената добивка најпрво се издвојува сојузниот данок на добивка.

Сојузниот данок на добивка се плаќа на целокупната добивка што ќе ја оствари стопанската организација.

Член 38

Сојузниот данок на добивка не го плаќаат стопанските организации ако со сојузниот општествен план или со оваа уредба е така определено.

Ако со сојузниот општествен план или со оваа уредба е определена одделна намена на делот од добивката што му одговара на износот на сојузниот данок на добивката, стопанската организација е должна овие средства да ги распореди според определената намена.

2. Законски обврски од добивката

Член 39

Од остварената добивка, по камирувањето износот на име сојузен данок на добивката, стопанската организација ги камирува следните законски обврски од добивката:

1) износите на име надоместок наместо плати за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците и службениците;

2) надоместоките за одвосен живот до височина утврдена со тарифниот правилник;

3) придонесите за социјално осигурување над нормата на вкупниот придонес, определена со сојузниот општествен план;

4) Придонесот за резервниот фонд на стопанската организација и за другите задолжителни фондови;

5) износите за исплата на анuitетите по долгорочните кредити на стопанската организација, ако со сојузниот општествен план не е определено поинаку. Анuitетите за отплата на долгорочните кредити што се земен на товар на средствата за самостојно располагање паѓаат на товар на тие средства;

6) наградите на работниците и службениците за остварените заштеди во материјали и во други трошоци, ако е тоа предвидено со сојузен пропис.

Член 40

Ако стопанската организација не ќе оствари достаточна добивка за покрите на законските обврски, непокриениот дел на законски обврски ќе се покрие од средствата на резервниот фонд односно од средствата за самостојно располагање. Ако овие средства не се достаточни за покрите на законските обврски, непокриениот дел ќе се покрие на товар на платите до износот утврден со прописите што важат.

Исплатата на анuitетите по долгорочните кредити ќе се изврши според одредбите од претходниот став ако давателот на гаранцијата не пресек обврска за исплата на анuitетите во случај стопанската организација да не оствари достаточна добивка за исплата на законските обврски.

Член 41

Во резервниот фонд на стопанската организација се внесува задолжително секоја година 2% од износот на просечно користените обртни средства за таа година.

Кога вкупните средства на резервниот фонд на стопанската организација ќе бидат остварени во височина од 10% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години, престанува обврската за уплатување во резервниот фонд.

Ако стопанската организација не користи кредит за обртни средства кај банката, или ако користениот кредит не ги одразува нејзините просечни обртни средства, народниот одбор на околицата во согласба со стопанската организација, врз основа на нејзините книговодствени податоци, ќе ја утврди височината на просечно користените обртни средства.

Член 42

Претпријатијата што се занимаваат исклучиво со работи на извоз и увоз, трговските претпријатија на големо и трговските претпријатија за промет со технички стоки што се занимаваат во поголем дел со работи на извоз и увоз, претпријатијата за меѓународно трговско посредување и претпријатијата што се занимаваат со работи на меѓународна шпедиција задолжително внесуваат секоја година во резервниот фонд 4% од износот на просечно користените обртни средства за таа година.

Кога вкупните средства на резервниот фонд на претпријатијата од претходниот став ќе бидат остварени во височина од 20% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години, престанува обврската за уплатување во резервниот фонд.

Член 43

Селкостопанските организации од чл. 61 на оваа уредба и селските земјоделски заедници задолжително внесуваат секоја година во резервниот фонд 5% од износот на просечно користените обртни сред-

ства за таа година. Народниот одбор на околицата може овој процент за резервниот фонд да го зголеми во оние години во кои овие организации ќе остварат зголемување на приносот, односно да го намали во оние години во кои овие организации поради забележително неповолни природни услови ќе остварат принос помал од оној што го остваруваат во просечно родна година.

Кога вкупните средства од резервниот фонд на селскостопанските организации ќе бидат остварени во височина од 25% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години, престанува обврската за уплатување во резервниот фонд.

Член 44

Претпријатијата за производство на шеќер (шеќерани) задолжително внесуваат секоја година во резервниот фонд 8% од износот на просечно користените обртни средства за таа година.

Кога вкупните средства од резервниот фонд на претпријатијата од претходниот став ќе бидат остварени во височина од 40% од износот на просечно користените обртни средства за последните три години, престанува обврската за уплатување во резервниот фонд.

Член 45

Износот што секоја година се внесува во резервниот фонд на стопанската организација во процент претвидени во чл. 41, 42, 43 и 44 од оваа уредба не може да изнесува повеќе од 50% од добивката по издвојувањето на сојузниот данок на добивка, односно повеќе од 50% од добивката кога сојузниот данок на добивка не се плаќа.

Употребата на средствата од резервниот фонд се регулира со прописите на Сојузниот извршен совет.

3. Плати од добивката

Член 46

Од остварената добивка, по одбивање сојузниот данок на добивка и законските обврски од добивката (добивка по одбивање законските обврски), се издвојува дел за плати од добивката.

Член 47

Износот што се издвојува за намирување платите од добивката се утврдува со примена на определениот процент на дел од добивката што ќе преостане по издвојување средствата за намирување данокот на добивка и законските обврски од добивката.

Процентот од претходниот став претставува сразмера меѓу определениот дел од платите остварени во изминатата година спрема добивката во истата година по одбивање износот за намирување данокот на добивка и законските обврски од добивката.

Делот од платите остварени во изминатата година е износот што ќе се добие кога процентот добиен со сразмерата меѓу износот на остварените плати од добивката и износот на остварените плати според тарифниот правилник во изминатата година ќе се примени врз собирот на тие износи.

Со сојузниот општествен план можат да се определат границите на најнискиот и највисокиот процент од претходниот став.

Ако процентот добиен со сразмерата од ст. 2 на овој член е помал од најнискиот процент определен со сојузниот општествен план, ќе се примени овој најнизок процент, а ако процентот добиен со таа сразмера е повисок од највисокиот процент определен со сојузниот општествен план, ќе се примени овој највисок процент.

При утврдувањето на процентот од ст. 2 на овој член, во платите се засметуваат и придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба.

Вкупниот износ на платите од добивката не може да премине половина од добивката што ќе преостане по одбивање средствата за намирување

сојузниот данок на добивка и законските обврски од добивката.

Како плати остварени од учеството во добивката што стопанските организации ги оствариле во 1955 година се сметаат платите остварени со редовното учество и со учеството врз основа на намалувањето цената на чинењето.

Пред да го утврди износот што се издвојува за намирување платите од добивката, стопанската организација ќе изврши исправка на добивката во поглед измените што би настанале со примена на сојузните прописи што важат во годината за која се врши пресметувањето, и тоа на прописите за рентата, за данокот на промет, за ануитетите, за придонесот за станбена изградба како и на другите прописи и мерки што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за пресметување делот на платите од добивката и за утврдување на добивката во изминатата година.

Сојузниот извршен совет ќе го определи начинот за утврдување на платите од добивката во стопанските организации што настанале со спојување, припојување или поделба на стопанските организации.

Член 48

Платите од добивката се распределуваат задолжително со еден дел во вид на премии.

Премии се служат за наградување лицата што придонесле за општиот успех во работењето на стопанската организација и за успехот на поодделни работни места, а според одредбите на Правилникот за давање премии.

4. Општествени инвестициони фондови и средства за самостојно располагање

Член 49

Од остварената добивка, откако ќе се издвои и дел за плати од добивката (дел од добивката по одбивање платите), се издвојува определениот дел за општествени инвестициони фондови и за средства за самостојно располагање на стопанската организација.

Средствата за општествени инвестициони фондови и средствата за самостојно располагање се утврдуваат со примена на единствените норми врз добивка по одбивање на платите, што се претвидени со сојузниот општествен план а во зависност од односот на добивката по одбивање на платите спрема вредноста на вложените средства со кои управува стопанската организација.

Нормата на издвојувањето за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање е во зависност од односот на добивката по одбивање на платите спрема вредноста на вложените средства, со тоа што при поголем рентабилитет да обезбедува апсолутно поголем износ за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање.

Како вложени средства, во смисла на ст. 2 од овој член, се подразбираат неотпишаната просечна вредност на основните средства и износот на кредитите за обртни средства просечно користени во текот на годината, како и просечниот износ на сопствените обртни средства.

Член 50

Средства за самостојно располагање на стопанската организација се издвојуваат со примена на определениот процент врз целиот износ на средствата за општествени инвестициони фондови и на средствата за самостојно располагање според претходниот член.

Овој процент го определува народниот одбор на околицата во рамките на процентите утврдени со сојузниот општествен план.

Член 51

Средствата за самостојно располагање стопанската организација ги употребува за формирање

свои фондови или за обртни средства. Од овие средства стопанската организација ги извршува своите обврски по договорите или обврските кои за неа произлегуваат од законските прописи, ако според одредбите од оваа уредба или од други прописи извршувањето на овие обврски не оди од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката, односно на товар на законските обврски од добивката.

Средствата за самостојно располагање стопанската организација ги употребува и за стручно и културно образование на кадровите, како и за други цели што не се во спротивност со нејзината дејност.

Работничкиот совет на стопанската организација решава за употребата на средствата за самостојно располагање.

Поблиски прописи за употребата на средствата за самостојно располагање донесува Сојузниот извршен совет.

5. Придонес за буџетите

Член 52

Добивката на стопанската организација, по одбивање делот за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање (дел од добивката по одбивање на фондовите), им припаѓа на буџетите.

Од добивката по одбивање на фондовите се издвојуваат средствата за буџетите на околицата и општината според нормите утврдени со сојузниот општествен план. Нормите на издвојувањето се утврдуваат во зависност од односот на добивката по одбивање на фондовите спрема вкупно остварените плати за изминатата година.

Преостанатата добивка е приход на сојузниот буџет и на општествените фондови со кои управува федерацијата.

V. РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВО СВОЈОТ СОСТАВ ИМААТ ПОГОНИ

Член 53

Кога стопанската организација во својот состав има погони, утврдувањето на вкупниот приход и неговата расподелба се врши за стопанската организација како целина, ако со сојузниот општествен план или со сојузни прописи не е определено поинаку.

Стопанската организација е должна во своето книговодство да го искаже одвоено успехот од работењето на секој погон.

Обврските спрема општествената заедница за сите свои погони ги извршува стопанската организација.

Со правилата на стопанската организација се определува кои единици се сметаат како погони.

Фондовите на стопанската организација која во својот состав има погони се единствени.

Со правилата на стопанската организација може да се предвидат со определени делови од фондовите да располагаат погоните.

Член 54

Дел од добивката за општествените инвестициони фондови на стопанската организација која во својот состав има погони што не се наоѓаат на подрачјето на истата околица на кое се наоѓа седиштето на стопанската организација, се распределува на општествените инвестициони фондови на околиците на чие подрачје е седиштето на стопанската организација и седиштето на погоните, сразмерно вредноста на вложените средства на стопанската организација на подрачјето на тие околии.

Сојузниот извршен совет може да преслика за стопанските организации на определените стопански гранки во кои по природата на нивната дејност поодделни основни средства се вклучуваат од погон во погон, распределбата на добивката за општествените инвестициони фондови на околиците на чии подрачја се наоѓаат седиштата на стопанската организација и на нејзините погони да се врши сразмерно износите на исплатените плати на работни-

ците на стопанската организација во нејзиното седиште и во седиштата на погоните.

Сојузниот извршен совет може да определи поголемо учество за општествениот инвестиционен фонд на околицата на чие подрачје е седиштето на стопанската организација и за средствата за самостојно располагање на стопанската организација ако погоните на стопанската организација не ја вршат стопанската дејност трајно на истото место.

Член 55

Делот од добивката на стопанската организација од претходниот член што им припаѓа на буџетите на околиците и општините се распределува на буџетите на околицата и општината на чие подрачје е седиштето на стопанската организација и на буџетите на околиците и општините на чии подрачја се наоѓаат седиштата на погоните сразмерно остварените плати во седиштето на стопанската организација и на погоните.

Член 56

Со правилата на стопанската организација може да се определи за поодделни погони да се врши самостојно пресметување на вкупниот приход.

Во тој случај, распределбата на добивката за погонот од претходниот став се врши самостојно, според прописите според кои распределбата на добивката ја врши претпријатието во чиј состав е погонот, ако со сојузниот општествен план или со сојузните прописи не е определено поинаку.

Член 57

Народниот одбор на општината односно народниот одбор на околицата може да бара од стопанската организација да прогласи поодделна деловна или погонска единица на подрачјето на општината односно на околицата за погон или за погон со самостојна пресметка.

Ако стопанската организација не постапи по барањето од народниот одбор на општината, за барањето решава народниот одбор на околицата ако седиштата на стопанската организација и на погонот се наоѓаат на подрачјето на истата околица, а републичкиот извршен совет ако овие седишта се наоѓаат на подрачје на две околии, односно Сојузниот извршен совет ако овие седишта се наоѓаат на територија на две републики.

Ако стопанската организација не постапи по барањето од народниот одбор на околицата, за барањето решава републичкиот извршен совет ако седиштата на стопанската организација и на погонот се наоѓаат на територијата на истата република, а Сојузниот извршен совет ако овие седишта се наоѓаат на територија на две републики.

Член 58

Ако погонот за кој се врши самостојно пресметување на вкупниот приход произведува или врши услуги за друг погон во составот на истото претпријатие, како вкупен приход на тој погон се смета вредноста на стоките односно на услугите што тој погон ги дал или ги извршил за другиот погон.

Во случајот од претходниот став цената на стоките односно на услугите се определува на начинот предвиден со правилата на стопанската организација односно со договор меѓу погоните.

Член 59

Стопанските организации кои во својот состав имаат погони за кои самостојно се врши пресметување на вкупниот приход, од остварената добивка пред издвојувањето на сојузниот данок на добивка ги покриваат евентуално настанатите загуби во поодделните погони.

VI. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПООДДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОБЛАСТИ

1. Заедничка одредба

Член 60

Одредбите на главите I-V од оваа уредба важат и за стопанските организации од оваа глава

ако нешто со нејзините одредби не е определено поинаку.

2. Селскостопански организации

Член 61

Под селскостопански организации во смисла на оваа уредба се подразбираат: селскостопанските имоти, селанските работни задруги, самостојните економии што имаат својство на правно лице, економиите на општите земјоделски задруги што имаат одделно книговодство, претпријатијата и задругите за морски и слатководен риболов, како и расадниците, ергелите, селскостопанските станици, и другите слични селскостопански организации ако се регистрирани како претпријатија.

Селскостопанските организации од претходниот став кои во својот состав имаат определени видови неселскостопански погони, го утврдуваат за овие погони вкупниот приход и го распределуваат издвоено и според прописите што важат за дејноста која тие погони ја вршат.

Член 62

Вкупниот приход на селскостопанската организација го сочинуваат приходите од чл 12 на оваа уредба зголемени или намалени за разликата помеѓу вредноста на запасите на готови производи, на недовршеното производство и на материјалите за репродукција од сопствено производство на крајот на годината и нивната вредност на почетокот на годината, као и за разликата во вредноста на прирастот односно на намалувањето на основното стадо.

Запасите на готови производи, како и разликите во прирастот односно намалувањето на основното стадо, се пресметуваат според пазаришните цени, а запасите на недовршено производство и материјали за репродукција според цената на чинењето.

Член 63

Од вкупниот приход селскостопанската организација ги намирава материјалните трошоци и амортизацијата, а остатокот е нејзиниот доход.

Од остатоциот доход селскостопанската организација плаќа: интерес на основните средства, интерес на обртните средства, данок на промет, земјарина, придонеси и членарини, надоместоци за работа на студенти и ученици на средни стручни школи што се наоѓаат на практична работа во селскостопанската организација, надоместоци на странски студенти врз основа на спогодба за размена на студенти, надоместоци на место плати за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците или службениците, надоместоци за озвоен живот до височина утврдена со тарифниот правилник, ануитети по долгорочните кредити, придонес за резервниот фонд и обврски за стипендиите што се склучени до 31 декември 1955 година.

Остатокот од доходот, по измирување издатоците од претходниот став, селскостопанската организација го употребува за плати и за средства за самостојно располагање.

Селскостопанските организации исплатите на ануитетите по долгорочните кредити можат да ги вршат и на тогаш на средствата на амортизациониот фонд, и тоа на оној дел што е наменет за замена на основните средства.

Член 64

Од делот на доходот што селскостопанската организација го издвојува за плати се плаќа придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба.

На товар на индивидуалните плати на постојаните работници и службеници се пресметува и плаќа одделен придонес за буџетите од платите според нормите утврдени со сојузниот општествен план.

За платите на сезонските работници не се пресметува и не се плаќа одделен придонес за буџетите од платите.

Одделниот придонес за буџетите од платите е приход на буџетите на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација.

Член 65

Селскостопанските организации плаќаат земјарина според катастарскиот приход а според нормата што ја определува народниот одбор на околицата во границите определени со сојузниот општествен план.

Земјарината што ја плаќаат селскостопанските организации се внесува во општествениот инвестиционен фонд на околицата и во инвестициониот фонд на селскостопанската организација во процентите определени со општествениот план на околицата.

Земјарината што ја плаќаат селанските работни задруги се внесува во целост во инвестициониот фонд на задругата.

3. Општи земјоделски задруги

Член 66

Општата земјоделска задруга, без обзир на бројот и видот на дејностите што ги врши, ја врши распределбата на вкупниот приход според одредбите на оваа уредба како единствена стопанска организација.

Како општи земјоделски задруги во смисла на оваа уредба се подразбираат сите земјоделски задруги основани според Уредбата за земјоделските задруги, освен селанските работни задруги и специјализираните земјоделски задруги.

Член 67

Вкупниот приход на општа земјоделска задруга се формира на начинот пропишан во чл. 12, 62, 79 и 84 од оваа уредба, а спрема дејностите што ги врши задругата.

Ако општа земјоделска задруга работи со задругарите според отворена сметка, пресметувањето по ова работење се врши пред пресметувањето на вкупниот приход, според одделните услови утврдени со сојузни прописи.

Член 68

При вршењето промет на селскостопански производи со трговски организации на големо, со задружни деловни сојузи и со други слични организации, општа земјоделска задруга може да работи на отворена сметка и да засновува со нив комисионен однос во кој наведените трговски организации и деловни сојузи се комисионети.

Член 69

Вкупниот приход на општата земјоделска задруга се распределува на:

- 1) материјални трошоци;
- 2) амортизација;
- 3) постојани придонеси за општествената заедница, придонес за задружните сојузи (котизација) и други придонеси;
- 4) плати на лицата во работен однос со задругата, издатоци што се признаваат како плати и придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба;
- 5) данок на промет;
- 6) придонес за резервниот фонд и други издатоци кои според оваа уредба се сметаат како законски обврски од добивката;
- 7) добивка.

При распределбата на вкупниот приход на општата земјоделска задруга како трошоци се сметаат вкупно настанатите трошоци во текот на пресметковниот период, а не само трошоците содржани во реализираните производи и услуги.

Општите земјоделски задруги исплатите на ануитетите по долгорочните кредити можат да ги вршат и на тогаш на средствата на амортизациониот фонд, и тоа на оној дел што е наменет за замена на основните средства.

Член 70

Општата земјоделска задруга ги осигурува основните и обртните средства според одделните прописи.

Член 71

Општата земјоделска задруга ја плаќа земјарината на начинот пропишан во чл. 65 ст. 1 и 2 од оваа уредба.

Член 72

Општата земјоделска задруга го плаќа придонесот за задружните сојузи (котизација) во износ што ќе го определи собранието на задружниот сојуз.

Член 73

Платите на работниците и службениците на општата земјоделска задруга и издатоците што се признаваат како плати, се регулираат со договорот што го склучува задругата со овие лица.

На исплатените плати на работниците и службениците општата земјоделска задруга плаќа придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба.

Член 74

Општата земјоделска задруга не плаќа сојузен данок на добивката.

Делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивката општата земјоделска задруга задолжително го внесува во својот инвестиционен фонд.

Народниот одбор на околицата врши општо управување на трошењето средствата од инвестициониот фонд на општата земјоделска задруга.

Член 75

Остатокот на добивката по издвојувањето делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивката се распределува со општествениот план на општината на дел што му поинаѓа на буџетот на општината и на дел што и' останува на општата земјоделска задруга. Делот што и' останува на задругата мора да изнесува најмалу 50% од остатокот на добивката.

Народниот одбор на општината може да одлучи, место во буџетот на општината, делот на добивката од претходниот став да се внесе во фондовите на општата земјоделска задруга што ќе ги определи тој.

Делот на добивката што претставува учество на задругата највисокиот орган на задругата го распределува за покривање на учеството во добивката на лицата во работен однос со задругата, а спрема определениот процент на учеството од страна на народниот одбор на околицата, за поделба на ристорното на задругарите и за издвојување во фондовите на задругата.

Член 76

Претпријатијата и дуќаните основани од земјоделски задруги можат своите средства за самостојно располагање да ги внесуваат во инвестициониот фонд на задругата-оснивател.

Член 77

Земјоделските задруги што не се општи земјоделски задруги или селански работни задруги, како што се специјализираните земјоделски задруги, деловните сојузи и слично, го распределуваат вкупниот приход како и претпријатијата спрема стопанската дејност што ја вршат.

Сојузниот извршен совет може да пропише организациите од претходниот став да плаќаат придонес за издржување на основните сојузи на земјоделските задруги (котизација).

Сојузниот извршен совет може да пропише определени видови специјализирани земјоделски задруги да го распределуваат вкупниот приход како општите земјоделски задруги.

4. Шумски стопанства**Член 78**

Шумското стопанство, без обзир дали е организирано како претпријатие или установа со самостојно финансирање, ја врши расподелбата на вкупниот приход според одредбите од оваа уредба.

Член 79

Во вкупниот приход на шумското стопанство влегуваат сите приходи наведени во чл. 12 од оваа уредба.

Како приходи од чл. 12 ст. 1 точ. 1 од оваа уредба се сметаат и приходите од продаденото дрво на пеньушка, како и приходите од продадени споредни шумски производи.

Член 80

Од вкупниот приход на шумското стопанство пред утврдувањето на добивката се намириваат и сите трошоци за редовно одржување на шумите.

Покрај постојаните придонеси за општествената заедница и другите придонеси од главата III од оваа уредба, шумските стопанства издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката и одделен придонес за фондот за унапредување на шумарството.

Придонесот за унапредување на шумарството ќе се издвојува од определените приходи на шумското стопанство во проценти утврдени со сојузниот општествен план.

Член 81

Шумското стопанство што изведува работи што се финансираат од средствата на фондот за унапредување шумарството и од другите фондови, или кое врши експлоатација на шумите во сопствена режија, ќе ги распореди заедничките трошоци на стопанството и на овие работи во сразмера со исплатените плати за работите за редовно одржување на шумите и со платите за извршување на овие работи.

Член 82

Добивката на шумското стопанство се распределува според прописите на народната република.

Член 83

Вкупниот приход на шумското стопанство остварен со експлоатација на шумите во сопствена режија се пресметува и распределува според одредбите од главите I—V од оваа уредба.

Сојузниот извршен совет утврдува кои работи се сметаат како експлоатација на шумите во сопствена Режија на шумското стопанство.

5. Трговски претпријатија и дуќани**Член 84**

Вкупниот приход на трговско претпријатие односно дуќан е износот на разликата меѓу набавната и продажната цена на продадените стоки и на приходите од чл. 12 точ. 3—13 од оваа уредба.

Член 85

Вкупниот приход на трговско претпријатие односно дуќан се распределува на:

- 1) материјални трошоци;
 - 2) амортизација;
 - 3) постојани придонеси за општествената заедница и други придонеси;
 - 4) данок на промет;
 - 5) придонес за резервниот фонд и други издатоци кои според оваа уредба се сметаат како законски обврски од добивката;
 - 6) придонес за средствата за самостојно располагање на претпријатието односно дуќанот;
 - 7) платен фонд со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба.
- Остатокот на вкупниот приход, по намиравање обврските од претходниот став, претставува добивка.

Се овластува сојузниот орган надлежен за работи на финансиите да го пропише според одредбите од оваа уредба начинот за примена на инструментите за расподелба на вкупниот приход кај овие трговски претпријатија и дуќани што вршат повеќе разновидни дејности за кои постојат одделни инструменти за расподелба на вкупниот приход.

Член 86

Материјалните трошоци што трговските претпријатија и дуќани имаат право да ги одбијат од

вкупниот приход се: трошоците на стоковниот промет, закупнината и трошоците за одржување на деловните простории, како и другите режиски трошоци.

Член 87

За средствата за самостојно располагање на трговските претпријатија односно дуќани се издвојува секоја година процент од остварениот промет во текот на годината, определен со сојузниот општествен план.

Средствата за самостојно располагање можат да се употребат за инвестиции, за набавка на инвентар, уреди и адаптација, за издатоци што служат за порационално работење, како и за други наменени утврдени во чл. 51 од оваа уредба.

Член 88

Трговските претпријатија и дуќани уплатуваат во фондот за кадрови придонес во процент од остварениот промет, кој се определува со одделни прописи.

Член 89

Платниот фонд на трговско претпријатие односно дуќан го претставува износот што се добива со примена на определениот процент врз вкупно остварениот промет. Овој процент го определува народниот одбор на општината во која е седиштето на претпријатието односно дуќанот — за претпријатието како целина.

Со овластува сојузниот орган надлежен за работи на трговијата да определи кој промет се смета како торижна трговија и кој поради тоа не влегува во основницата врз која се применува процентот за формирање на платниот фонд на трговското претпријатие односно дуќан.

Член 90

Трговско претпријатие на мало и трговски дуќан не плаќаат сојузен данок на добивката.

Делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивката стопанските организации од претходниот став го внесуваат во општествениот инвестиционен фонд на околицата.

Со овластува сојузниот орган надлежен за работи на трговијата да го пропише начинот за пресметување на добивката на трговските стопански организации што се занимаваат со трговија на големо и на мало во послед на оној дел од прометот што отпаѓа на работењето на големо. Добивката што произлегува од работењето на големо, се распределува како кај трговските претпријатија на големо.

Член 91

Од остварената добивка на трговските претпријатија и дуќани не се врши издвојување дел од добивката за наголемување на платите.

Член 92

Трговските претпријатија и дуќани на мало што организирале учество на потрошувачите во добивката издвојуваат од добивката, по одбивање делот на добивката што се внесува во општествениот инвестиционен фонд според чл. 88 ст. 2 од оваа уредба, 50% заради поделба на потрошувачите, а според прописите за учеството на потрошувачите во добивката.

Народниот одбор на општината може да го наголеми процентот од претходниот став.

Неискористениот дел што припаѓа за распределба на потрошувачите се внесува во општествениот инвестиционен фонд на општината.

Сојузниот извршен совет може да пропише еден дел од добивката по одбивање делот што се внесува во општествениот инвестиционен фонд да може да се употреби за давање премии на работниците и службениците за занител во материјални и режиски трошоци.

Член 93

Делот од добивката на трговско претпријатие на мало односно дуќан, стогоа ќе се издвојува средствата за општествениот инвестиционен фонд на

околицата според чл. 90 и средствата за поделба на потрошувачите според чл. 92 од оваа уредба, го распредува народниот одбор на општината со својот општествен план за општествениот инвестиционен фонд на општината и за буџетот на општината.

Делот од добивката на трговско претпријатие на големо кој според чл. 49 од оваа уредба се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање на стопанската организација се внесува во целост во општествениот инвестиционен фонд на околицата.

Член 94

На трговски дуќан со паушална пресметка му се утврдува во еден паушален износ: обврската спрема општествениот инвестиционен фонд, постојаните придонеси за општествената заедница, и придонесот за буџетот.

Трговски дуќан со паушална пресметка не го формира платниот фонд врз основа на процентот врз промет.

Делот од вкупниот приход што ќе престане по издвојувањето на материјалните трошоци, амортизацијата, паушалниот износ, интересот на кредитот за сбртни средства, придонесот за задолжителните фондови на дуќанот, надоместоците наместо плати за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците и службениците и ануитетите за отплата на кредитите за кои гарантира општината или околицата, претставува платен фонд кој се распределува според тарифниот правилник.

Паушалниот износ од ст. 1 на овој член се уплатува во рамни делови во општествениот инвестиционен фонд на општината и во буџетот на општината.

Член 95

Височината на паушалниот износ од претходниот член ја утврдува советот за стопанство на народниот одбор на општината.

Против решението на советот за стопанство на народниот одбор на општината за воведување паушална пресметка или за определување височината на паушалниот износ дуќанот има право на жалба до советот за стопанство на народниот одбор на околицата.

Советот за стопанство на народниот одбор на општината може на дуќан со паушална пресметка во случај на битно наголемување или намалување на вкупниот приход во текот на годината да му го наголеми или намали годишниот паушален износ.

Против решението на советот за стопанство донесено според претходниот став, дуќанот има право на жалба до советот за стопанство на народниот одбор на околицата.

Член 96

Платниот фонд на трговско претпријатие односно дуќан се распределува врз основа на тарифниот правилник на плати на работниците и службениците, на придонес за социјално осигурување и на придонес за станбена изградба.

Пред исплатата на платите ќе се пресмета на товар на индивидуалните плати одделен придонес за буџетите од платите според нормите утврдени со сојузниот општествен план.

Придонесот од претходниот став е приход на буџетот на општината.

Одредбите од ст. 2 на овој член не се однесуваат на трговските дуќани со паушална пресметка.

Член 97

Деловните единици на трговските претпријатија што се наоѓаат надвор од подрачјето на општината во која е седиштето на претпријатието се сметаат како погони во смисла на оваа уредба.

Трговско претпријатие што има продавница на подрачје од друга општина, го уплатува износот што му одговара на сојузниот данок на добивката за однесената продавница во општествениот

инвестиционен фонд на околицата на чие подрачје се наоѓа.

Со одделни прописи на Сојузниот извршен совет можат да се регулираат односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу трговските претпријатија од една страна и нивните продавници и другите деловни единици од друга страна.

Член 98

Обврските од добивката спрема општествените инвестициони фондови и буџетите трговските претпријатија и дуќани ги уплатуваат на крај на првото полугодие и на крај на годината.

Трговските претпријатија и дуќани не плаќаат аконтации за обврските од добивката за покуси временски периоди (месечни аконтации и др.).

Член 99

Во трговите поделени на општини делот од добивката на трговските претпријатија и дуќани кој врз основа на распределбата според чл. 93 од оваа уредба му припаѓа на општествениот инвестиционен фонд и на буџетот на општината може со општествениот план или со одлука на народниот одбор на околицата да се внесе во општествениот инвестиционен фонд и во буџетот на околицата.

Член 100

Овластените претпријатија за промет и преработка на жита и мелниците го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат неговата распределба на начинот предвиден со одредбите на главите I—V од оваа уредба.

6. Продавници на производни претпријатија

Член 101

Продавниците на производни претпријатија го формираат својот вкупен приход од договорениот рабат, пресметан врз остварениот промет.

Од работот пресметан врз остварениот промет продавницата на производно претпријатие ги покрива:

- 1) материјалните трошоци;
- 2) придонесот за кадрови;
- 3) издатоците на име надоместоци наместо плати за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците или службениците, надоместоците за одвоен живот и придонесот за социјално осигурување над нормата на вкупниот придонес утврдена со сојузниот општествен план;
- 4) платите според тарифниот правилник и издатоците од чл. 31 на оваа уредба со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба.

Член 102

Работот што не ќе се потроши на издатоци од претходниот член претставува добивка на продавницата на производни претпријатија.

Продавниците на производни претпријатија не плаќаат сојузен данок на добивката.

Делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивката се внесува во општествениот инвестиционен фонд на околицата на чие подрачје се наоѓа седиштето на продавницата.

Од добивката по издвојувањето на делот од претходниот став се издвојува дел за плати од добивката.

Остатокот на добивката го распределува народниот одбор на општината на чие подрачје е седиштето на продавницата со својот општествен план во општествениот инвестиционен фонд на општината и во буџетот на општината.

Член 103

Одредбите од чл. 101 и 102 на оваа уредба важат и за продавниците во состав на претпријатијата за промет со производи на домашната ракотворба.

7. Претпријатија што се занимаваат со работи на извоз и увоз

Член 104

Претпријатијата што се занимаваат исклучиво со работи на извоз и увоз на стоки, застапување странски фирми, меѓународно трговско посредување, контрола на квалитетот и квантитетот на стоките, како и меѓународен транспорт, го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат неговата распределба на начинот предвиден во одредбите на главите I—V од оваа уредба.

Трговските претпријатија на големо, стокните куќи и трговските претпријатија за промет со технички стоки што во поголем дел се занимаваат со работи на извоз и увоз на стоки, можат утврдувањето на вкупниот приход и неговата распределба да ги вршат на начинот предвиден во претходниот став ако во почетокот на годината го известат за тоа надлежниот народен одбор на околицата.

Член 105

Со прописи на Сојузниот извршен совет може да се воведат одделен начин за пресметување премии за стопанските организации што се регистрирани за вршење надворешнотрговски работи.

8. Угостителски претпријатија и дуќани

Член 106

Вкупниот приход на угостителските претпријатија и дуќани се дели на:

- 1) материјални трошоци;
- 2) амортизација;
- 3) постојани придонеси за општествената заедница и други придонеси;
- 4) данок на промет;
- 5) придонес за резервниот фонд и други издатоци кои според оваа уредба се сметаат како законски обврски од добивката;
- 6) придонес за средствата за самостојно располагање на претпријатието односно дуќанот;
- 7) платен фонд со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба.

Остатокот на вкупниот приход, по намирување обврските од претходниот став, е добивка на угостителското претпријатие односно дуќан.

Член 107

Работничко-службеничките ресторани и мензи основани од стопански организации ги намируваат од вкупниот приход: материјалните трошоци (освен делот на трошоците од ст. 2 на овој член), амортизацијата на ситниот инвентар и платниот фонд утврден врз основа на определен процент од прометот со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбената изградба.

Трошоците за електрична енергија и вода, амортизацијата, интерес на основните средства и интересот на кредитите за обртни средства ги сноси стопанската организација — оснивач на работничко-службеничкиот ресторан односно менза на тој вар на своите соодветни материјални трошоци.

Трошоците за превоз на животни прехрани и трошоците за огрев на работничко-службеничкиот ресторан или менза можат да се намират од средствата за самостојно располагање на оснивачот.

Член 108

Средствата на амортизациониот фонд на угостителски претпријатија и дуќани што претпријатијата и дуќаните не ги искористиле, можат да се употребат како банкарски средства за долгорочно кредитирање на други угостителски претпријатија односно дуќани, на начинот што ќе го определи народниот одбор на општината.

Сојузниот извршен совет може да ги ослободи од обврската за плаќање амортизација летувалиштата и одморалиштата на општествените организации.

Член 109

Угостителските претпријатија и дуќани издвојуваат за средствата за самостојно располагање

процент од остварениот промет, кој се определува со сојузниот општествен план.

Средствата за самостојно располагање ги употребуваат угостителските претпријатија и дуќани за плаќање ануитети, за инвестиции, за набавка на инвентар и уреди, за адаптации со цел за рационално работење, како и за други намени предвидени во чл. 51 од оваа уредба.

Член 110

Угостителските претпријатија и дуќани уплатуваат во фондот за кадрови придонес во процент од остварениот промет, кој се определува со одделни прописи.

Член 111

Работничко-службеничките ресторани и мензи основани од страна на стопанска организација, како и народните кујни што ќе ги основат народните одбори, не формираат одделен резервен фонд, не издвојуваат средства за самостојно располагање и не уплатуваат придонес за кадрови.

Член 112

Платниот фонд на угостителско претпријатие односно дуќан со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба се пресметува со примена на определениот процент врз вкупниот остварен промет. Овој процент го утврдува народниот одбор на општината.

Во вкупниот остварен промет како основица врз која се применува определениот процент за формирање платниот фонд не влегува прометот што ќе го оствари угостителско претпријатие односно дуќан со продажба на материјали на друго претпријатие односно дуќан.

Остварениот платен фонд се распределува врз основа на тарифниот правилник на плати на работниците и службениците, на придонес за социјално осигурување и на придонес за станбена изградба.

Пред исплатата на платите се пресметува на товао на индивидуалните плати одделен придонес за буџетите од платите, според нормите утврдени со сојузниот општествен план.

Придонес од претходниот став е приход на буџетот на општината.

Член 113

Добивката на угостителските претпријатија и дуќани се распределува според одредбите од чл. 90, 91, 93 ст. 1, чл. 98 и 99 од оваа уредба, со тоа угостителските претпријатија и дуќани да не издвојуваат средства за поделба на потрошувачите.

Член 114

Народниот одбор на општината може да одлучи поодделни угостителски дуќани да вршат во еден паушален износ пресметување на своите обврски спрема општествениот инвестиционен фонд и буџетот и на постојаните придонеси за општествената заедница.

Пресметувањето на паушалниот износ од претходниот став се врши според одредбите од чл. 94 и 95 на оваа уредба.

Угостителските дуќани со паушална пресметка не пресметуваат одделен придонес за буџетите од платите.

Член 115

Деловните единици на угостителските претпријатија што се наоѓаат надвор од подрачјето на општината во која е седиштето на претпријатието, се сметаат како погоки во смисла на оваа уредба.

На угостителските претпријатија се применуваат одредбите од чл. 91 ст. 2 и 3 од оваа уредба.

3. Занаетчески претпријатија и дуќани

Член 116

Занаетческите претпријатија и дуќани не плаќаат сојузен данок на добивката.

Делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивката стопанските организации од претходниот став го внесуваат во општествениот инвестиционен фонд на општината.

Член 117

Народниот одбор на општината може да одлучи поодделни занаетчески дуќани да вршат во еден паушален износ пресметување на своите обврски спрема општествениот инвестиционен фонд и буџетот и на постојаните придонеси за општествената заедница.

Пресметувањето на паушалниот износ од претходниот став се врши според одредбите од чл. 94 и 95 од оваа уредба.

Член 118

Селскостопанските машински станици, специјализираните работилници и сервисите за услуги и за поправки на селскостопански машини се сметаат како занаетчески стопански организации.

Градежните занаетчески претпријатија во поглед распределбата на вкупниот приход се сметаат како градежни претпријатија.

10. Комунални претпријатија

Член 119

Како комунални претпријатија и дуќани се сметаат стопанските организации што се занимаваат со функционирање и одржување на: водоводот, канализацијата, градскиот сообраќај, улиците и патиштата; јавните капалишта; стопанските организации за одржување чистота и кафилиери; како и стопанските организации за градско зеленило (ако се занимаваат и со производство или со вршење услуги со надоместок); градските плинари, локалните електрични центри и локалните дистрибутивни мрежи (што не се вклучени во Заседницата на електростопанските претпријатија); пекарите, услужните млекари и сервисите за услуги на домаќинствата.

Височината на амортизационата норма и височината на постојаните придонеси за општествената заедница што ги плаќаат стопанските организации од претходниот став ја определува народниот одбор на општината.

Приходите што произлегуваат од постојаните придонеси за општествената заедница му припаѓаат на народниот одбор на општината.

Средствата на амортизационите фондови што не ги искористиле комуналните претпријатија можат да се употребат како банкарски средства за долгорочно кредитирање на други комунални претпријатија на начинот што ќе го определи народниот одбор на општината.

Член 120

Комуналните претпријатија не плаќаат сојузен данок на добивката. Делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивката комуналните претпријатија го уплатуваат во општествениот инвестиционен фонд на општината.

Народниот одбор на општината може да ги ослободи комуналните претпријатија од плаќање на сите или на поодделни обврски за општествената заедница од добивката, односно да утврди одделен начин за распределба и уплатување на добивката од комуналните претпријатија.

Член 121

Народниот одбор на општината може да одлучи поодделни комунални претпријатија да ги плаќаат постојаните придонеси за општествената заедница и обврските спрема општествениот инвестиционен фонд и буџетот во еден паушален износ.

Во случајот од претходниот став пресметувањето се врши според одредбите на чл. 94 и 95 од оваа уредба.

Член 122

Надлежностите предвидени во овој оддел за народниот одбор на општината може да ги преземе народниот одбор на околината спрема комуналните претпријатија чија дејност се протега на територијата на градот поделен на општини.

Комуналните претпријатија од претходниот став обврските спрема општествениот инвестиционен фонд на општината и буџетот на општината

ги извршуваат во корист на општествениот инвестиционен фонд на околицата и буџетот на околицата.

11. Стопански организации за вршење административни и интелектуални услуги

Член 123

Како стопански организации за вршење административни и интелектуални услуги се сметаат проектантските организации, организациите за вршење книговодствени услуги, организациите за унапредување организацијата и работењето на стопанските организации, како и другите организации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Член 124

Стопанските организации од претходниот член не плаќаат сојузен данок на добивката, ниту издвојуваат дел од добивката за општествените инвестициони фондови и буџетите.

Делот од добивката што ќе преостане по намиравањето законските обврски од добивката стопанската организација од претходниот член ги распределува на плати од добивката и на средства за самостојно располагање.

Член 125

Пред исплатувањето платите според тарифниот правилник и платите од добивката, стопанските организации од чл. 123 на оваа уредба се должни на товар на индивидуалните плати да го пресметаат одделниот придонес за буџетите од платите, според нормите утврдени со сојузниот општествен план.

Придонесот од претходниот став е приход на буџетот на општината.

VII. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

Член 126

Стопанската организација е должна да го води книговодството според одделните прописи.

Книговодството мора да се води така што да овозможува општествена контрола над работењето на стопанската организација.

Член 127

Стопанската организација го води книговодството во деловни книги.

Деловните книги имаат значај на јавни исправи.

Член 128

Временото утврдување и распределба на остварениот вкупен приход на стопанската организација во текот на годината се врши врз основа на податоците од книговодството на стопанската организација.

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе прописи за временото утврдување на вкупниот приход и за неговата распределба, како и за сроковите и за начинот на наплатувањето приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации во текот на годината.

Член 129

Конечното утврдување на вкупниот приход и неговата распределба, како и конечната распределба на добивката за една година, се вршат врз основа на завршната сметка на стопанската организација.

Донесувањето и одобрувањето завршната сметка на стопанската организација се врши според одделните сојузни прописи.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 130

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап:

- 1) ако спротивно на оваа уредба и на прописите донесени врз основа на неа ја врши распределбата на добивката;
- 2) ако со средствата од добивката распределени согласно оваа уредба и прописите донесени врз основа на неа располагала спротивно на таа распределба;
- 3) ако во цената на чинењето засметува издатоци кои не влезуваат во цената на чинењето ни според оваа уредба ни според прописите донесени врз основа на неа;

4) ако со средствата на своите фондови располага спротивно на нивната намена или спротивно на прописите.

За стопански престапи од претходниот став стопанската организација ќе се казни со парична казна до тројна височина на износот што го распределила, со кој располагала или го засметала во цената на чинењето спротивно на прописите.

Во особено тешки случаи стопанската организација ќе се казни до петорна височина на износот кој спротивно на прописите го распределила, со кој располагала или го засметала во цената на чинењето.

Член 131

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап ако склучи фиктивен или симулиран договор, во намера со изигрување на прописите за распределба на добивката, за располагање со средствата на своите фондови или на прописите за засметување издатоци во цената на чинењето да прибави за себе или за друг имотна корист.

За стопански престап од претходниот став стопанската организација ќе се казни со парична казна до тројна височина на износот на вредноста на договорената зделка.

Член 132

За стопански престап од чл. 130 и 131 од оваа уредба ќе се казни и одговорното лице во стопански организација со парична казна до 50.000 динари.

Одговорното лице нема да се казни за стопански престап од чл. 130 и 131 од оваа уредба, ако добило налог од својот старешина или од овластениот орган на стопанската организација да изврши такво дејствие, та писмено и му укажало на негова незаконитост, а дејствието го извршило дури откако добило нов налог, во писмена форма, за извршување на дејствието.

Директорот или неговиот застапник ќе се казни за стопански престап со парична казна до 50.000 динари, ако не го прекратил извршувањето на незаконитиот заклучок на управниот одбор и за тоа не го известил надлежниот државен орган.

Член 133

За водење постапка по стопанските престапи од оваа глава надлежен е во прв степен окружен стопански суд.

За постапката по стопанските престапи од оваа глава важат одредбите на Законот за стопанските судови.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 134

Сојузниот извршен совет, со цел за испитување различни методи на стимулирање продуктивноста на трудот, може да определува и поинаква распределба на вкупниот приход во поодделни стопански организации, по сопствена иницијатива, на предлог од народен одбор на околица или на предлог од стопанска организација, но со тоа да не се пореметуваат општите пропорции на сојузниот општествен план.

Член 135

Според одделните прописи на Сојузниот извршен совет се врши распределба на вкупниот приход на следните стопански организации:

- 1) на претпријатијата во составот на Заедницата на Југословенските железници;
- 2) на претпријатијата во составот на Заедницата на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај;
- 3) на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија;
- 4) на претпријатијата за вршење трговски услуги;
- 5) на претпријатијата за производство, распределба и прикажување на филмови;

- 6) на издавачките и новинско-издавачките претпријатија;
- 7) на претпријатијата за истражување;
- 8) на претпријатијата во изградба и на претпријатијата во опитно производство;
- 9) на претпријатијата со самостојни погони во странство;
- 10) на банките, штедилниците и осигурителните заводи;
- 11) на заедниците на електростопански претпријатија;
- 12) на водните заедници.

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за пресметување и уплатување на буџетските приходи и на приходите на општествените фондови.

Со овластува Сојузниот извршен совет да го регулира утврдувањето и распределбата на вкупниот приход за угостителската и туристичката дејност на општествените организации како и за одморалиштата и летувалиштата на стопанските организации.

Член 136

Сојузниот извршен совет може да утврди мерила за издвојување определени погони основани во рамките на земјоделските задруги или на задружните деловни сојузи како самостојни и да утврди распределбата на вкупниот приход тие да ја вршат како претпријатија на соодветна стопанска дејност.

Член 137

До донесувањето на сојузни прописи за ризиците од кои стопанските организации задолжително мораат да се осигурат, премииите за осигурување делегуваат во материјалните трошоци на стопанските организации.

Член 138

Издатоците за стручно оспособување или усовршување за потребите на стопанската организација, без обзир дали тоа оспособување или усовршување се врши во самата стопанска организација или надвор од неа, во земјата или во странство, кои издавачи не го зема во обзир за утврдување нивното значајност како плати пред утврдувањето на добивката, се признаваат и натаму како плати, ако стручно оспособување или усовршување е започнато до 31 декември 1955 година, и тоа најмногу за времето што е предвидено како потребно за оспособување и усовршување за определено занимање или работа.

За да може стопанската организација да го користи правото од ст. 1 на овој член, должна е во рок од 30 дена по влегувањето во сила на оваа уредба да ги пријави и му поднесе потребни докази на народниот одбор на општината за сите случаи на започнато оспособување односно усовршување на кадри.

Член 139

Стипендиите за студенти и ученици на средни училишта што стопанските организации ги плаќаат како законски обврски од добивката според договорите склучени до 31 декември 1955 година, стопанските организации ќе ги исплатуваат и натаму како законски обврски од добивката, сè до извршувањето на склучените договори.

Член 140

Одделните додатоци на дувачите на стакло во фабриките за стакло според одредбите на чл. 31 од оваа уредба можат да се признаат како плати пред утврдувањето на добивката само во височина предвидена според тарифниот правилник за 1954 година, ако стопанската организација износот на тие додатоци не го зема во обзир за утврдување нивното на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година.

Член 141

Средствата на резервните и инвестиционите фондови на работничко-службеничките ресторани и мензи што се формирани до денот на влегувањето во сила на Уредбата за измени и дополненије на

Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/56), се пренесуваат во соодветните фондови на стопанската организација — оснивач на работничко-службеничкиот ресторан односно менза.

Член 142

До конечното одобрување завршната сметка за 1955 година, врз основа на која се утврдува учеството за плати од добивката, стопанската организација ќе го утврди учеството за плати од добивката врз основа на податоците од времената периодична пресметка за последниот пресметковен период во 1955 година составена според одредбите на Уредбата за наплата приходите на буџетите и фондовите на стопанските организации.

По конечното одобрување завршните сметки за 1955 година стопанската организација ќе ги изврши евентуалните исправки на учеството за плати пресметано во смисла на одредбите од претходниот став. Стопанската организација ќе ги изврши овие исправки при поднесувањето на првата наредна периодична пресметка.

Едновременно со исправките извршени во смисла на ст. 2 од овој член ќе се изврши и исправка на износите што се издвојуваат за општествените инвестициони фондови, за средствата за самостојно располагање на стопанската организација и за буџетите.

Член 143

За стопанските организации што во 1955 година работеле како опитни погони или што во 1955 година работеле помалку од 9 месеци, како и за стопанските организации што ќе бидат основани во текот на 1956 година, учеството за плати од добивката го утврдува народниот одбор на околината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација. Утврдувањето на учеството за плати од добивката на народниот одбор го врши врз основа на планираните податоци на стопанската организација, придржувајќи се при тоа за начелата изнесени во чл. 47 од оваа уредба.

Стопанските организации од претходниот став ги издвојуваат средствата за буџетите на сколијата и на општината во смисла на чл. 52 од оваа уредба според вкупно остварените плати во 1956 година.

Одредбите на претходните ставови се однесуваат и на установите со самостојно финансирање ако со сојузните прописи е предвидено распоредот на вкупниот приход да го вршат како стопански организации.

Член 144

Со овластува Сојузниот извршен совет да може да пропише кој дел од доходот селскостопанските организации и кој дел од добивката стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги внесуваат во средствата за самостојно располагање.

Член 145

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет односно органот кого што тој ќе го овласти ќе утврди кои прописи останале да важат со влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 146

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа што распределбата на вкупниот приход според неа ќе се врши од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 90
7 март 1956 година
Белград

Претседател на Ред. Ком. за
Јосип Броз-Тито, с. р.

87.

Врз основа на одделот 1 главата XXVII и одделот 3 главата XXIX, а во врска со одделот 2 под б) главата II на Сојузниот општествен план за 1955 година и точ. 1 од Одлуката за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА УВЕЗЕН РАСПЛОДЕН ДОБИТОК**

1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на увезен расплоден добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55) во точката 1 став 1 се додава нова одредба под реден број 5, кој гласи:

„5. за расплодни коњи — — — — — 60%“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 67.

25 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

88.

Врз основа на чл. 18 ст. 5 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), а во врска со чл. 6 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВОИ СИЛА НА УПАТСТВОТО НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ПОШТИТЕ, ТЕЛЕГРАФИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ВРЕМЕНИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО НОВИТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ**

Се става вои сила Упатството на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните бр. 9185 од 23 јануари 1953 година за формирање временни органи на управувањето во новите основни единици на претпријатијата од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Р. п. бр. 64

22 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

89.

Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година и точ. 1 од Одлуката за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ПОМОРСКИОТ И РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ**

1. Се укинува пенумтот од 25% од редовната возна цена во меѓународниот редовен сообраќај, одобрен со Одлуката за измена на тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53) во патниците од странство што имаат туристички визи.

2. Се овластува Јадранската линиска пловидба на бродовите во своја експлоатација да ги утврдува цените на услугите за користење на лежиштата во кабините и за користење на потпирачите како и цените на услугите во бродската прехрана на патниците.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 73

27 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

90.

Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/54) и точ. 1 од Одлуката за продолжување важењето на општествените планови од 1955 година за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), а во врска со чл. 46 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТАКСИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ**

1. Претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај ќе им ги пресметуваат на стопанските организации таксите за меѓународни телеграфски и телефонски услуги врз основа на пропишаната тарифа со примена на факторот 2.

2. Технички упатства за спроведување на ова решение ќе донесе Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 71

27 февруари 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

91.

Врз основа на чл. 14 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија донесува

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО УЧЕСТАВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Во Одлуката за определување синдикалните органи што учествуваат во донесувањето и давањето согласност на тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/55 и 55/55) во точката 2а се додава нов став, кој гласи:

„Во донесувањето односно давањето согласност на тарифните правилници на Зедницата на југословенските електрикотранспорт и на зедниците на електропостанските претпријатија учествува Централниот одбор на синдикатите на металските работници на Југославија.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 575

15 февруари 1956 година

Белград

Претседател
на Централното веќе на Сојузот на
синдикатите на Југославија,
Гуро Салај, с. р.

92.

Врз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, пропишуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА СЛИВИТЕ, ГРОЗЈЕТО, ЈАБОЛКИТЕ И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот и за начинот на пакувањето и означувањето на сливите, грозјето, јабољките и оревите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55) во членот 30 став 2, седми ред од згогора, место „85/100 со ознаката „100““ се става „90/100 со ознаката „90““.

Член 2

Членот 34 се менува и гласи:

„Сувите сливи се тсварат во обични вагони „Г“ со ознака „РИВ“.

Сувите сливи можат да се транспортираат и со брод.

За време транспортот на суви сливи вентилационите отвори на транспортното средство мораат да бидат отворени.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 22625

23 декември 1955 година

Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ,
Претседател
на Управниот одбор,
Петар Зечевиќ, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора,
Претседател
на Управниот одбор,
Душан Станковиќ, с. р.

93.

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за организација на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) и чл. 35 од Одлуката за спроведување избори на органи на самоуправувањето на заводите за социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55), собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, со согласност од Сојузниот извршен совет, донесува

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛО ОСИГУРУВАЊЕ

1. До донесувањето на статутот на Сојузниот завод за социјално осигурување бројот на членовите

на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување се утврдува на тој начин што секое собрание на републичкиот завод избира по три члена за собранието, и покрај тоа на секој започнати сто илјади осигуреници уште по еден член на собранието.

2. При пресметувањето бројот на осигурениците се зема просечниот број на работниците и службениците и на лицата со нив изедначени според Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, на уживателите на лични пензии и на носителите на фамилијарни пензии, за последните шест месеци.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1908

14 февруари 1956 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.

Претседател,
Јосип Цази, с. р.

Правилник за оценување телесната и душевната способност на летачкиот персонал во цивилното воздухопловство, што го донесе директорот на Управата за цивилно воздухопловство под бр. 7071 од 31 декември 1955 год, објавен е како прилог кон „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56.

СОДРЖИНА:

Страна

86. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации — — — — —	117
87. Одлука за дополнение на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на увезен расплоден добиток — — — — —	131
88. Решение за ставање во сила на Упатството на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните за формирање временни органи на управувањето во неговите основни единици на претпријатијата од поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — — — — —	131
89. Решение за измена на Тарифата за превоз на патици во поморскиот и речниот сообраќај — — — — —	131
90. Решение за пресметување на таксите за меѓународни телеграфско-телефонски услуги на определени корисници — — — — —	131
91. Одлука за дополнение на Одлуката за определување синдикалните органи што учествуваат во донесувањето и давањето согласност на тарифните правилници на стопанските организации — — — — —	131
92. Правилник за измена и дополнение на Правилникот за квалитетот и за начинот на пакувањето и означувањето на сливите, грозјето, јабољките и оревите наменети за извоз — — — — —	132
93. Статутарна одлука за бројот на членовите на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — — — — —	132

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевина
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевина Марка бр. 9.
Печат на Белградскиот графички завод, Белград